

Подолго време на Балканот функционираат држави, протекторати и полупротекторати. Тешко дека денес меѓу земјите од т.н. Западен Балкан може да се издвои земја која е целосно независна во своите одлуки и во внатрешно-политичките односи. Едноставно, нивната зависност од надворешниот свет во многу нешта личи на неоколонијализам. Дваесет години на овој наш полуостров функционира еден систем на протекторати, односно државни територии со ограничен територијален и политички суверенитет. Нивната домашна или надворешна политика секогаш не се води од волјата на народот или од политичките раководства.

Намерното создавање на повеќенационални држави е со цел да се оневозможи јакнењето на државниот субјект пред своите соседи, да не може соодветната земја да се наметне како лидер во регионот или како предводник на еден развоен проект. Силите на сите

балкански држави се избалансирани и сведени во ограничени рамки. На тој начин денес на Балканот нема една армија, која е значително помоќна од другите, нема една валута која ги покорува другите, нема економија која може да ги купи сите останати.

Истовремено, сите овие минијатурни државни администрации на Балканот се недоволно способни да се справат со новите предизвици и опасности, кои природно се развија заради отсуството на механизми за нивно елиминирање. Затоа денес сè погласно се зборува за нова војна на Косово, затоа што Србите биле во тешки услови, затоа денес се предупредува на распаѓање на Босна, на скорешно отцепување на Војводина или на мека федерализација на Македонија.

Некој повторно си поигрува со тврдиот Балкански Полуостров. Веројатно, геопланетарните интереси на големите сили на овие простори сè уште не се докрај реализирани.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Во текот на изминативе две децении, несреденоста на балканските прашања повторно ги разбранува духовите на вечната непомирливост меѓу измешаните нации на ова мало парче од Европа. На ниту едно место во светот не постои толку силна територијална расцепканост и разграниченост, како што тоа го има на Балканот. Раздвојувањето на југословенските народи од братската федерација до крај не ги реши спорните етнички проблеми. Доколку за време на Титовата ера народите се љубеа од Вардар до Триглав, сега, пак, откако потекоа реки крв низ Босна и Херцеговина, Хрватска и Косово, тешко дека може да се создаде макар и привидна поврзаност меѓу различните нации и вери. Работите најбрзо

си ги средија Словенците и Хрватите. Имајќи ја западната наклонетост тие создадоа етнички чисти држави, без можност да им се повтори војна на национална основа.

Но, затоа, пак, состојбите во Босна и Херцеговина, Санџак, Војводина, Косово, јужна Србија, Црна Гора и во Македонија се далеку од решливи. Во сите наведени држави, области и региони, помалку или повеќе, владее затегната национална атмосфера.

Се коваат планови, се проектираат скици, се размислува за нови раздвојувања, отцепувања или автономии. Што има уште за делење и за раздвојување? Балканот е преполн со гранични жици, кои наместо да интегрираат, тие разделуваат и враќаат назад.

Додека Европа повикува на декларативно обединување и создавање континент без граници, истата таа пот-

БАЛКАН БОДЛ

тикнува ретроградни процеси, кои не му носат добро никому. Токму таа Европа денес е виновна за хаосот кој владее во Босна, за анархијата која со години е присутна на Косово, за топлоладните односи меѓу Македонците и Албанците, за зовриената состојба во Нови Пазар и во Прешево, за смешната црногорска државна структура. Стабилноста на Европа и нејзиниот долгорочен развој зависат токму од стабилноста на балканските територијални сегменти. Без мирен и стабилен Балкан старата дама ќе тапка во место и сè уште ќе мора да се затскрива во пазувите на големите сили од Истокот и од Западот.

На регионот не му се пишува арно. Последниве седмици многумина предвидуваат војни или во најмала рака инциденти. Кому му оди во прилог новата балканска игра, која треба да биде обоена во црвено? Не верувам дека Балканците тоа го сакаат. Тие се уморни од крв, геноциди и глад. Тие бараат нешто поинакво од она што веќе неколку пати им се случило.

БОСНА СЕ ПРЕТВОРА ВО БАЛКАНСКИ АВГАНИСТАН

Дипломатите од западните земји почнаа засилено да предупредуваат на состојбите во Босна и Херцеговина. Таму нешто смрдело. Вашингтон и Брисел гледаат досега најголема опасност оваа држава да се распадне на три територијални единици. Најзагрижени за вакциот расплет на настаните се Ричард Холбрук и Педи Ешдаун, творецот на Дејтон и поранешниот претставник на меѓународната заедница во Сараево.

Апелите за единство на Хрватите, Србите и Бошњациите стануваат здодевна приказна, која не сакаат да ја слушаат ниту мали деца. Стратегијата на ЕУ е комплетно пред распаѓање. Таа повеќе не е функционална. Ниту американската администрација не покажува знаци на интерес да се средат односите во државата, која сè уште е протекторат.

Појавувањето на новите светски

АНОТ СО НОВИ ИКАВИ ЖИЦИ!?



По независноста на Косово, а потоа и на Абхазија и на Јужна Осетија, се поставува прашањето кои се критериумите за признавање на независност и кој одлучува за тие критериуми. Сè ова би нè довело до речиси 50 суверени држави на територијата на Европа. Нормално, некои ќе речат дека независноста на Фландрија, Шкотска, Баскија, Каталонија и Корзика не е можна... Дали секоја група која тоа ќе го посака може да има своја сопствена држава? Дали на тоа има право

мојата изборна единица Јоркшир, која е многу поголема од Луксембург? Можеби Гибралтар? Зголемувањето на бројот на новозададени држави може да предизвика трка за вооружување, бидејќи тие земји ќе тежнеат да развијат своја војска за да се одбранат од вистинските или од привидните опасности кои доаѓаат од нивните соседства.

*Ричард Корберт,
заменик шеф на британските лабуристи
во Европскиот парламент*



за наплив на фундаменталисти во Босна, како и за центри за обука кои сè уште ги има во многу градови, кои се под контрола на муслиманското население. Најмалку 400 борци на Ал каида сè уште дејствуваат во оваа поранешна југословенска република и имаат тесни врски со меѓународната терористичка мрежа. Израелските агенти најголема опасност гледаат во новите одреди составени од исламски фундаменталисти од неарапско потекло, со бела боја на кожата. Тоа се идните борци на Ал каида. Од полигоните во Босна, преку добро обезбедени патни канали, се упатуваат на различни локации во Централна и во Западна Европа.

Уште поголема опасност за Балканот претставува староновата форма на конзервативен ислам, олицетворена преку дејствувањето на вехабиите. Од година в година нивните позиции на Балканот сè повеќе јакнат, а најзаслужни за тоа се донациите кои пристигнуваат од Саудиска Арабија, која е најголем промотор

БОСАНСКИТЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТИ СÈ ПОГОЛЕМА ЗАКАНА ЗА ЕВРОПА



Босна никогаш не може да се распадне на мирен начин. Затоа, единствената перспектива за неа е заедничката иднина. Жалам што трите народи живеат еден покрај друг, а секој од нив има свое толкување на заедничката држава и настојува тоа со сила да им го наметне на другите. Атмосферата во Босна ја трујат постојаните обиди на Република Српска да ја ослабнат федерацијата, додека истовремено од Сараево пристигнуваат нереални ветувања дека српскиот ентитет ќе биде укинат. Распаѓањето на Босна ќе значи дека пропаднала и целата меѓународна концепција за мултиетничност.

Мирослав Лајчак, висок претставник на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина

проблеми ја фрлија Босна на маргините на интересот на меѓународната заедница. Поради тоа, сега таа е плодно тло за развој на екстремните облици на тероризам, шверц и нелегална трговија, во која често учествуваат и меѓународните мировни сили, кои таму се рас-

поредени. Во стратегијата на Ал каида Босна и денес важи за клучна алка во светските терористички текови. Таа е главен пункт на глобалниот тероризам, полигон од кој во иднина ќе се атакува против западните земји. Израелските служби доаѓаат до фрапантни податоци

и финансиер на ова движење. Денес, најфанатичните муслимани на Балканот се вклучени во организацијата Активна исламска младина, која има повеќе од 2.000 членови, како и во групата СОС Босна, која ги обединува приврзаниците на Абу Хамза ал Мисри.




Informacii od 900 do 2100
Büro Stuttgart
 Tel. 0711 / 8 17 78 72
 Fax 0711 / 8 17 78 73
 Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



Freiburg
 OFFENBURG
 KARLSRUHE
 STUTTGART
 ULM
 AUGSBURG
 MÜNCHEN
 KUMANOVO
 SKOPJE
 GOSTIVAR
 KICEVO
 VERBINDUNG MIT SPOJWANJE SO
 STRUGA PRILEP
 OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
 Tel./Fax: 045 / 228 630
 Mobil 075 / 742 721
 070 / 711 788

Büro Freiburg
 Tel. 0761 / 500 235
 Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
 Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
 Germanija - MAKEDONIJA
 Sekoja sreda, sabota i nedela
 Makedonija - GERMANIJA